

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 9 29 Јули 2022 година

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина

12-та седница на Совет

Дневен ред за дванаесетата седница на Советот на општина Василево

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за периодот 01.01.2022 до 30.06.2022 година К-1.....02
2. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2022 до 30.06.2022 година К-2.....03
3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот 01.01.2022 до 30.06.2022 година К-3.....03
4. Финансиски извештај на ЈПКД „Турија“ за прво полугодие 2022 година од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.....04
5. Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за учебната 2022/2023 година.....05
6. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Здружение на граѓани – Гулабари, „Небеска лепота“ од с. Чанаклија.....06
7. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Даниел Иванов од с. Владевци.....07
8. Барање за финансиски средства поднесено од Васко Горгиев од с. Нова Маала, за турнир.....08

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-1).

Се објавува Заклучокот за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-1), донесен на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 28.07.2022 година.

08-1240/2 Општина Василево
29.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ “ бр. 61/2004, 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и „Службен всник на РСМ“ бр.244/2019, 82/2020, 53/2021, 77/2021 и 150/2021) и член 22 од Статутот на општина Василево Пречистен текст („Службен гласник на општина

Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-1).

1. Со овој Заклучок се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-1).

2.Составен дел на овој Заклучок е и Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-1).

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,,.

08-1240/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Заклучок
за усвојување на Квартален
извештај за доспеаните а
неизмирени обврски на општина
Василево за периодот од 01.01.2022
до 30.06.2022 година (К-2).**

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-2), донесен на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 28.07.2022 година.

08-1241/2 Општина Василево
29.07/2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ “ бр. 61/2004, 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.244/2019, 82/2020, 53/2021, 77/2021 и 150/2021) и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-2).

1.Со овој Заклучок се усвојува Кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-2).

2.Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-2).

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,,

08-1241/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Заклучок
за усвојување на Квартален
извештај за промените на
состојбата задолжување на
општина Василево за периодот од
01.01.2022 година до 30.06.2022
година (К-3)**

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-3), донесен на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 28.07.2022 година.

08-1242/2 Општина Василево
29.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ " бр. 61/2004, 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.244/2019, 82/2020, 53/202,77/2021 и 150/2021) и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-3).

1.Со овој Заклучок се усвојува Кварталниот извештај за промените на состојбата задолжување на општина Василево

од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-3).

2.Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за промените на состојбата задолжување на општина Василево од 01.01.2022 до 30.06.2022 година (К-3).

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,,.

08-1242/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучок за усвојување на Финанскиот извештај на ЈПКД Турија Василево за Прво полугодие за 2022 година од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година бр.02-519/1 од 15.07.2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Финанскиот извештај на ЈПКД Турија Василево за Прво полугодие за 2022 година од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година бр.02-519/1 од 15.07.2022 година, донесен на Седница на

Советот на Општина Василево,
одржана на ден 28.07.2022 година.

08-1243/2 Општина Василево
29.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на
РМ“бр.05/02), член 1 од Законот за
изменување и дополнување на
Законот за јавните претпријатија
(Службен весник на РМ бр.64/18) и
член 22 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина
Василево,, бр. 12/20), Советот на
Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден
28.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**За усвојување на Финанскиот
извештај на ЈПКД Турија
Василево за Прво полугодие за
2022 година. од 01.01.2022 година
до 30.06.2022 година бр.02-519/1 од
15.07.2022 година**

1. Советот на општина Василево го
усвои Финанскиот извештај на
ЈПКД Турија Василево за Прво
полугодие за 2022 година од
01.01.2022 година до 30.06.2022
година бр.02-519/1 од 15.07.2022
година

2. Составен дел на овој Заклучок е и
Финанскиот извештај на ЈПКД
Турија Василево за Прво полугодие
за 2022 година од 01.01.2022 година

до 30.06.2022 година бр.02-519/1 од
15.07.2022 година

3. Овој Заклучок влегува во сила со
денот на донесувањето а ќе се
објави во „Службен гласник на
Општина Василево,,

08-1243/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот
на општина Василево – Пречистен
текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20)
Градоначалникот на Општина
Василево донесе

РЕШЕНИЕ

**За објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишна програма
за работа на ООУ „Гоце Делчев”
Василево за учебната 2022/2023
година**

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишна програма за
работа на ООУ „Гоце Делчев”
Василево за учебната 2022/2023
година, донесен на Седница на
Советот на Општина Василево,
одржана на ден 28.07.2022 година

08-1244/2 Општина Василево
29.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Василево за учебната 2022/2023 година

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Василево за учебната 2022/2023 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

08-1244/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства на Здружение на граѓани – Гулабари „Небеска лепота” од с.Чанаклија

Се објавува Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение на граѓани – Гулабари “Небеска лепота” од с.Чанаклија, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 28.07.2022 година.

08-1245/2 Општина Василево
29.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на Здружение на граѓани – Гулабари “Небеска лепота” од с.Чанаклија

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во висина од 10.000 денари на Здружение на граѓани – Гулабари “Небеска лепота” од с.Чанаклија за доопремување на просторијата каде

ќе биде сместено здружението во с.Чанаклија со цел организирање, координирање и реализирање на активности од интерес на членовите.

Член 2

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2022 година, а ќе се исплатат на сметка на Здружение на граѓани – Гулабари “Небеска лепота” од с.Чанаклија.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

08-1245/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претедател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за одобрување на финансиски средства на Даниел Иванов од с.Владевци

Се објавува Одлука за одобрување на финансиски средства на Даниел Иванов од с.Владевци, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 28.07.2022 година.

08-1246/2 Општина Василево
29.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Даниел Иванов од с.Владевци

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во висина од 50.000 денари на Даниел Иванов од с.Владевци за организирање на турнир во кошарка по повод празникот Голема Богородица.

Член 2

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2022 година, а ќе се исплатат на сметка на Даниел Иванов.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

08-1246/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

**средства на Васко Георгиев од
с.Нова Маала**

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот
на општина Василево – Пречистен
текст ("Службен гласник на
општина Василево " бр. 12/20)
Градоначалникот на Општина
Василево донесе

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува
финансиски средства во висина од
50.000 денари на Васко Георгиев за
организирање на турнир во одбојка
по повод празникот Голема
Богородица.

Член 2

Финансиските средства ќе се
обезбедат од Буџетот на општина
Василево за 2022 година, а ќе се
исплатат на сметка на Васко
Георгиев.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила
од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Василево“.

Се објавува Одлука за
одобрување на финансиски средства
на Васко Георгиев, донесена на
Седница на Советот на Општина
Василево, одржана на ден
28.07.2022 година.

08-1247/2 Општина Василево
29.07.2022 Градоначалник
година Славе Андонов

08-1247/1 Совет на Општина
29.07.2022 Василево
година Претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 36 од
Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“бр.05/02),
и член 22 од Статутот на општина
Василево – Пречистен текст
(„Службен гласник на општина
Василево,, бр. 12/20), Советот на
Општина Василево на својата
редовна седница одржана на ден
28.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски